

Градот на светлината - ПАРИЗ
Авион /4 дена /3 ноќевања

17.03.2017 - СКОПЈЕ – ПАРИЗ Состанок на групата на аеродромот во Скопје во 15.45. часот. Полетување за Париз во 17.45 и пристигнување во Париз во 20.30 часот. Организиран трансфер од аеродромот до хотелот. Слободно време.. сместување и ноќевање..

18.03.2017 – ПАРИЗ Појадок. Запознавање на Париз, градот на светлината, полн со гламур и културни знаменитости. Панорамски разглед на градот: Големите булевари, мостовите и кејовите на Сена, плоштадот Конкорд, Елисејските полиња, Триумфалната Капија, плоштадот Вандом, Операта Гарние, плоштадите Република и Бастиља, Латинскиот квартал, Универзитетот Сорбона, паркот Луксембург... Организирана посета на еден од најбогатите светски музеи – импресионистичкиот Лувр, резиденција на француските кралеви, се до нивното преселување во дворецот Версај . Посета на најпознатата светска колекција на уметнички дела, меѓу кои и Да Винчиевата славна Мона Лиза, античката скулптура Венера Милоска и сплавот на медузите... Вечерна прошетка по познатата улица Шанзелизе. Ноќевање.

19.02.2017 - ПАРИЗ – ВЕРСАЈ Појадок. Факултативна посета на ремек делото на францускиот класицизам, величенствениот дворец Версај, една од најлуксузните кралски палати во Европа. Прошетка по кралските апартаменти, салата со огледала и прекрасните градини на "Кралот на Сонцето" Луј XIV, со многубројните фонтани, скулптури и прекрасни фигури од зеленило.... Во попладневните часови, посета на Ајфеловата Кула и можност за уживање во панорамската глетка кон Париз од третиот кат . Препорачуваме романтично крстарење со брод по Сена, под 24-те париски мостови со прекрасен поглед кон знаменитостите од друга перспектива. Ноќевање.

20.03.2017 - ПАРИЗ – СКОПЈЕ Појадок. Посета на Катедралата НотрДам, во најстариот дел од Париз. Во вечерните часови, препорачуваме прошетка до плоштадот на уметниците Монмартр и Базиликата Sacre Couer која Парижани ја нарекуваат "белата гулабица". Прошетката продолжува до кварталот Пигал, познат по бројните кабарета, меѓу кои и светски познатиот Mouline Rouge. Организиран трансфер до аеродромот. Полетување за Скопје во 21.20 и пристигнување во 23.55 часот.

ЦЕНА НА АРАНЖМАНОТ: 399 евра (24.700 ден)
ЦЕНА ВО ПРЕДПРОДАЖБА 339 евра (21.000 ден)



Head office
6 Marsal Tito square, Strumica, Macedonia
Tel.+389 34 330 311; fax.+389 34 340 311
email: info@skala-travel.com
www.skala-travel.com



SkalaTravel
one step further

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ Е ВКЛУЧЕНО:

- Авионски превоз на релација Скопје – Париз – Скопје
- Рачен багаж (1 торба/куфер со димензии 55x40x23 см) до 10 кг
- Организиран трансфер во Париз со автобус на релација аеродром – хотел – аеродром
- Сместување во Хотел 3* во Париз на база 3 ноќевања со појадок
- Организиран разглед на Париз
- Организиран прошетки според програмата со придружник од агенцијата
- Организација на аранжманот и придружник на патувањето

ВО ЦЕНАТА НА АРАНЖМАНОТ НЕ Е ВКЛУЧЕНО

- Панорамски разглед 10€
- Чекиран багаж (1 куфер) 20 kg 4.100,00 ден во двата правци
- Посета на Версај 40€ (вклучена влезница, резервација при уплата на аранжманот)
- Карти за јавен превоз (метро)
- Влезница за Ајфелова Кула од 12 до 16 евра, Крстарење со брод по Сена 15€
- Посета на Лувр (вклучена влезница, резервација при уплата на аранжманот) 30€
- Посета на Мулен Руж
- Патничко-здравствено осигурување 150 денари
- Турситичка такса

НАПОМЕНИ: За овој аранжман важат Општите услови за патување на СКТМ. За реализација на аранжманот потребен е минимум од 20 патници. Цените се дадени во евра, уплата се врши исклучиво во денарска противвредност по курс 1 евро = 62 денари. Пасошот треба да важи минимум 3 месеци по завршувањето на патувањето.



Head office

6 Marsal Tito square, Strumica, Macedonia
Tel.+389 34 330 311; fax.+389 34 340 311
email: info@skala-travel.com
www.skala-travel.com